



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

: 02 - _____
_____ 2016

СХСVII-

4 2016

12.30

,

:

)
) - , - ; , - ;
) . - - ; , - ;
) - , - ; ,
) . - - (;)
) - (;)

:

) ; ; -
:
) - , , ; ;
) , ;
) () ;
) , ;
() ;
) ; (;
) ; , (;
) ; , (;
) (,) ;
) , .

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 196

1.

31.12.2015

2.

3.

2016

1

4.

2016

5.

1 -
2007 -

6.

7.

,

2016

-

-
CXC VII-

2016

.

,

-

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 196

1.

,

31.12.2015

;

2.

,

1

);

2016

(

3.

,

2016

4.

(

-

);

(

,

,

,

,

,

,

,

);

:

5.

-

-

-

-

-

-

1 -

-

2007 -

-

-

6.

-

-

-

;

7.

2016

—

8.

2016

—

-

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 196

192, 193, 194, 195 196

188, 189, 190, 191,

1 -

31.12.2015

31.12.2015

:

2 -

2016

2016

3 -

2016

2016

4 -

5 -

1 - 2007 -

6 -

7 -

2016

2016

2016

2016

8 -

1.

2.

13). (

11

CXCVII -

14.30

-

Orhan Ramadani